



За **најава со токен со сертификат** на Google Chrome на новата платформа за електронско банкарство за правни лица кликнете на иконата означена со црвено на Сл. 1.



Слика 1


Автоматски се проверува дали се инсталирани **Google Chrome екстензија** и **компонента за потпишување**. Ако не се инсталирани се појавува прозорец како на Слика. 2.




Слика 2

Инсталацијата на Google Chrome екстензијата е едноставна и во неколку чекори.


- Кликнете на десното копчево download означено на Сл. 2 за да ја инсталирате Google Chrome екстензијата.
- Кликнете на ADD TO CHROME




- Кликнете на Add extension за да ја додадете екстензијата во прелистувачот



- Како потврда за успешно инсталирање на екстензијата ќе се појави следнава слика. Иконата за екстензијата ќе се појави во горниот десен агол на Google Chrome прелистувачот.




Откако е инсталирана екстензијата ако се кликне повторно на најава со токен со сертификат автоматски се проверува дали се инсталирани **Google Chrome екстензија** и **компонента за потпишување** но сега ќе се појави скокачки прозорец за инсталација само на **компонентата за потпишување** како на Сл. 3.




Слика 3

Инсталацијата на компонентата за потпишување е едноставна и во неколку чекори.


- Кликнете на десното копче **download**, означено на Сл. 3 за да ја симнете компонентата за потпишување.
- Кликнете на **Open** за да започнете со инсталација на компонентата за потпишување.




- Селектирајте го квадратчето **I accept the terms in the license agreement** како на сликата доле и кликнете **Install**.



- Кликнете Yes на user account control прозорецот за да започне инсталацијата.



- За крај на успешната инсталација на компонентата за потпишување кликнете Finish.




Со ова завршено е инсталирањето на Google Chrome екстензијата и компонентата за потпишување.

Ако ја освежите страната за најава повеќе нема да се појави скокачки прозор како на слика 2 или слика 3.

Преостанува да се **инсталираат драјвери и библиотека за Gemalto .Net токен** или **Classic Client 6.3 компоненти за Gemalto Java токен**. Упатство за инсталација на Gemalto токените е достапно на страната за најава.


[Најава со токен со сертификат](#)

За **најава со токен со сертификат** на Google Chrome на новата платформа за електронско банкарство за правни лица кликнете на иконата означена со црвено на Сл. 4.



Слика 4

Кликнете на копчето Најава, Сл. 5



Слика 5

Ќе се појави прозорецот на компонентата за потпишување. Внесете го ПИН-от од токенот и кликнете на копчето Потврди за да се најавите.

Aseba Crypto Signer (ver.1.0.1.12)

Изберете го вашиот сертификат

Test User

Внесете го вашиот ПИН

Потврди

Откажи

Прикажи детали за приклучени уреди


Слика 6

Детали за компонентата за потпишување

Прозорецот на компонентата за потпишување се појавува над сите апликации.


Во опаѓачката листа на **Изберете го Вашиот сертификат** се листаат сите сертификати од сите приклучени токени.

Ако сакате да видите повеќе детали за приклучените токени кликнете на опаѓачкото мени **Прикажи детали за приклучени уреди**. Во ова мени се листаат сите приклучени токени во компјутерот. Името на токениот е прикажана во колоната **Reader name** а сертификатот кој е издаден на токениот е прикажан во колоната **Certificate label**.




Reader name	Certificate Label
Gemplus USB Key Smart Card Reader 1	Виктор
Gemplus USB Key Smart Card Reader 1	Дејан Тест
Gemplus USB Key Smart Card Reader 0	Test User

Најчести грешки




Токенот за најава со сертификат не е приклучен во компјутерот

Решение: приклучете го токенот за најава во слободна usb порта на компјутерот




Токенот за најава со сертификат е приклучен во компјутерот но од други причини не може да се прочита дека е приклучен.

Решение: извадете го токенот од usb портата и приклучете го повторно во истата порта или во друга слободна порта.



Не е инсталирана библиотеката за работа со .Net токен или Classic Client 6.3 компонентите за Java токен.

Решение: инсталирајте ги потребните компоненти за токенот.



Избран е сертификат на токен кој не е поддржан односно не е Gemalto токен.

Решение: во опаќачката листа изберете го Вашиот токен